

ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2022**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	3 - 4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за промени во главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 32

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените одделни финансиски извештаи на Фруктал Мак АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), кои се состојат од одделни извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година и одделни извештајот за сеопфатната добивка, одделни извештајот за промените во главнината и одделни извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за одделни финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие одделни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на одделни финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие одделни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека одделни финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во одделни финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на одделни финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на одделни финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на одделни финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, одделни финансиските извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Фруктал Мак АД Скопје на ден 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)

Deloitte се однесува на едно или повеќе лица на Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), неговата глобална мрежа на друштва членки и нивните поврзани ентитети (заедно “Deloitte организација”). DTTL (уште познат под називот “Deloitte Global”) и сите негови друштва членки и поврзани лица претставуваат посебни и самостојни правни ентитети, кои едни кон други не можат да бидат обврзани ниту одговорни во однос на трети лица. DTTL и секое DTTL друштво член и поврзан ентитет е одговорно само за своите дела и пропусти, и не е одговорно за постапките на другите. DTTL не обезбедува услуги на клиентите. За да дознаете повеќе Ве молиме погледнете на <https://www2.deloitte.com/mk>.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ (продолжение)


Останато

Ревизијата на одделни финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 беше извршена од страна на друг ревизор, кој во својот извештај од 3 јуни 2022 година има известено дека одделни финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Фруктал Мак АД Скопје на ден 31 декември 2021 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај и годишната сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од Раководството на Друштвото на 28 април 2023 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и ревидираните одделни финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани одделни финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани одделни финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022.

Дилоит ДОО Скопје



Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор



Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје, 3 мај 2023 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
 Година што завршува на 31 декември 2022
 (Во илјади денари)

	Белешки	2022	2021
Приходи од продажба	5	481,604	410,241
Останати приходи	6	26,470	15,825
Вкупно деловни приходи		508,075	426,066
Набавна вредност на продадени материјали		(1,501)	(980)
Зголемување/ (намалување) на залиха на готови производи и производство во тек		(818)	(3,983)
Потрошени материјали и суровини	7	(316,723)	(269,715)
Трошоци за енергија и услуги	8	(52,424)	(38,066)
Трошоци за вработените	9	(39,351)	(40,279)
Трошоци за амортизација	12	(16,400)	(16,923)
Останати трошоци	10	(34,267)	(29,251)
Вкупно деловни трошоци		(461,484)	(399,198)
Добивка од деловното работење		46,591	26,869
Расходи за финансирање, нето (Негативни)/позитивни курсни разлики, нето	20	(859)	(1,128)
		510	(12)
Добивка пред оданочување		46,242	25,729
Данок на добивка	11	(4,826)	(3,035)
Нето добивка		41,416	22,694
Останата сеопфатна добивка по оданочување:			
Добивка од ревалоризација на недвижности		-	-
Ослободување на одложена даночна обврска од ревалоризација на недвижности		-	-
		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		41,416	22,694

Белешките кон финансиските извештаи
 Претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на 02.05.2023 година.

Одобрено од:

Зоран Гурик
 Генерален Директор




Наташа Пешевска
 Раководител на финансии



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
Година што завршува на 31 декември 2022
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	12	1,498	2,012
Недвижности, постројки и опрема	12	<u>356,066</u>	<u>367,022</u>
		357,564	369,034
Тековни средства			
Залихи	13	77,482	75,396
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	101,528	126,575
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	14	691	691
Пари и парични еквиваленти	15	<u>43,767</u>	<u>24,407</u>
		223,468	227,069
Вкупни средства		<u>581,032</u>	<u>596,103</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Основна главнина	16	536,640	536,640
Резерви		87,608	87,608
Акумулирана загуба		<u>(296,641)</u>	<u>(338,640)</u>
		327,607	285,608
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по долгорочни кредити	17	9,198	27,706
Резервирања за пензии и јубилејни награди	18	<u>1,252</u>	<u>1,037</u>
		10,450	28,742
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	19	223,048	263,299
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	17	<u>19,927</u>	<u>18,454</u>
		242,975	281,753
Вкупно главнина и обврски		<u>581,032</u>	<u>596,103</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2022
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Ревалори- зациона резерва за недвижности постројки и опрема	Акуму-пирана загуба	Вкупно
На 1 јануари 2021	536,640	87,608	(361,334)	262,914
Нето добивка за годината	-	-	22,694	22,694
Корекција Минати години		-		-
Зголеување/намалување на Главнината	-	-	-	-
Зголемување/намалување по основ на проценка на имот		-		-
Трансфер на резерви	-	-	-	-
На 31 декември 2021	536,640	87,608	(338,640)	285,608
На 1 Јануари 2022	536,640	87,608	(338,640)	285,608
Нето добивка за годината	-	-	41,415	41,415
Зголеување/намалување на Главнината		-	584	584
Зголемување/намалување по основ на проценка на имот	-	-	-	-
На 31 декември 2022	536,640	87,608	(296,641)	327,607

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2022
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		46,242	25,728
Корегирана за:			
Амортизација		16,400	16,478
Исправка на вредноста на побарувањата, нето		-	-
Расходи за финансирање, нето		(2,827)	1,128
Резервирања/(ослободувања на резервирања) за пензии за вработените и јубилејни награди		216	-
Исправка на вредноста на залихата		-	604
Продажба/Расходување на основни средства		(1,599)	-
Отпис на обврски		-	-
Вишок на залиха		815	1,509
Кусок/расходување на залихи		(198)	325
Резервирање/(Ослободување) на резервации за судски спорови		-	-
		<hr/>	<hr/>
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал		59,049	42,754
(Зголемување)/Намалување на залихите		(2,086)	(651)
(Зголемување)/Намалување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		20,742	(52,202)
Зголемување/(Намалување) на обврски спрема добавувачи и останати обврски		(42,532)	44,315
		<hr/>	<hr/>
Парични текови генерирани од оперативни активности		35,173	34,216
Платен данок на добивка		(2,481)	(1,336)
Платени камати, нето		<hr/>	<hr/>
Нето парични текови од оперативни активности		32,692	32,880
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на основни средства, нето		4,426	(8,012)
		<hr/>	<hr/>
Нето парични текови од инвестициони активности		4,426	(8,012)
Парични текови од финансиски активност			
Приливи/(Одливи) од кредити, нет		(16,899)	(19,873)
Приливи/(Одливи) од камата од кредити,		(859)	(1,128)
Нето парични текови генерирани од финансиски активности		(17,758)	(21,001)
Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти		19,360	3,867
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината		24,407	20,540
		<hr/>	<hr/>
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	15	43,767	24,407
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовщина од Република Словенија која има 95,92% сопственост на Друштвото. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, бибешка храна и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2022 година Друштвото има 51 вработени (2021: 56 вработени).
Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени од Управниот одбор на 5 мај 2023 година.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12,70/13, 119/13, 38/2014, 41/2014,138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 290/2020, и 215/2021) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник на РМ” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:

- На 30 декември 2004 година беа објавени ревидираните Меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39, претходно со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Понатаму, Меѓународните сметководствени стандарди МСС 40 и МСС 41 беа објавени и стапија на сила од 1 јануари 2005 година.
- Меѓународниот стандард за финансиско известување МСФИ 1 беше објавен на 10 февруари 2005 година. Датумот на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.
- На 29 декември 2005 година беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување на сила е 30 декември 2005 година.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Ставките вклучени во финансиските извештаи на Друштвото се мерени користејќи ја валутата на примарното економско окружување во кое Друштвото ги извршува своите операции (функционална валута) која е македонски денари (МКД). Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се префрлени во функционалната валута користејќи ги девизните курсеви на датумот на трансакцијата или вреднувањето во случај кога ставките се повторно мерени. Добивките и загубите од промена на девизни курсеви при срамнување на таквите трансакции и од префрлување на монетарните средства и обврски деноминирани во странски валути по девизните курсеви на крајот на годината се признаени во билансот на успех. Паричните средства и побарувања / обврски искажани во странска валута на датумот на изготвувањето на билансот на состојба се претвораат во денари според средниот девизен курс на Народна Банка на Република Македонија важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од промена на девизните курсеви се презентирани во билансот на успех во линијата “Финансиски приходи” или “Финансиски трошоци”.

Следните курсеви се земени при префрлување на салдата на следните валути во Македонски денари на денот на известувањето:

	31 декември 2022	31 декември 2021
	МКД	МКД
ЕУР	61,4932	61.6270
УСД	57,6535	54.3736

2.3 Принцип на континуитет

Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2022 година оставари нето добивка после одданочување во износ од 41,415 илјади денари. На 31 декември 2022 година Друштвото има позитивен капитал во износ од 327,607 илјади денари. Долгорочни обврски во износ од 9,198 илјади денари кои се обврски спрема матичната компанија. Од вкупните 222,177 илјади денари тековни обврски 189,020 илјади денари се обврски спрема матичната компанија.

Придружните финансиски извештаи заклучно со 31 декември 2022 година и за годината што тогаш завршува се подготвени со претпоставка дека Друштвото ќе продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет. Ја анализиравме нашата ликвидносна позиција и забележавме дека нашите вкупни тековни средства на 31.12.2022 година беа пониски од нивото на вкупните тековни обврски на истиот датум за 17,163 илјади денари. Сепак, најголемиот дел од тековните обврски се однесуваат на поврзани страни, каде што паричниот тек во голема мера зависи од одлуките донесени на ниво на матичната компанија. Со цел да обезбеди дополнителна сигурност за нашата способност да продолжиме да работиме врз основа на принципот на континуитет, матичната компанија достави Писмо за поддршка на 19 април 2023 година, во кое изјави дека обезбедува финансиска поддршка за работењето на Друштвото за период од најмалку една година од датумот на овие финансиски извештаи, доколку се појави таква потреба.

Раководството на Друштвото претпоставува дека зголемувањето на производството, поволните услови за безалкохолни пијалоци и пазарот за сируп, како и постојаното намалување на оперативните трошоци, ќе има позитивно влијание врз деловното работење на Друштвото во подоцнежните периоди. Со оглед на акциониот план и гореспоменатите очекувања, раководството претпоставува дека тоа ќе генерира доволно парични приливи за подмирување на тековните обврски и за секојдневните деловни активности на Друштвото.

Земајќи ги во предвид сите овие факти, раководството на Друштвото заклучи дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет на 31 декември 2022 година и на датумот на издавање на овие финансиски извештаи, земајќи го во предвид горе наведеното и продолжувањето на финансиската поддршка од Матичното друштво.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

3.2 Трошоци за камати

Трошоците за камати се признаваат како трошок во периодот во кој што настануваат.

3.3 Наеми

Капиталната структура на Друштвото

Наемите во кој значителен дел од ризикот и правото на сопственост се задржани од наемодавецот се класифицирани како оперативни наеми. Сите исплати на оперативните наеми се прикажани праволиниски во билансот на успех за периодот на наемот.

3.4 Износи искажани во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странски валути се искажуваат во денари на денот на извештајот за финансиската состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој ден.

Позитивните и негативните курсни разлики, кои произлегуваат од разликите во девизниот курс, се евидентираат во извештајот за финансиската состојба во периодот кога настануваат.

3.5 Даноци

Данок на добивка

Законот за данок на добивка ја одредува даночната основа како разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во согласност со сметководствената регулатива и сметководствените стандарди, презентирани во извештајот за сеопфатна добивка.

Даночната основа е зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и потценетите приходи со поврзаните друштва (приходи од камата и трансферни цени). Непризнаените расходи што не се во склоп на дејноста на компанијата, што не се неопходни за остварување на дејноста и не се резултат од деловните активности на пр. (репрезентација, подароци, менаџерско осигурување и други лични доходи над законски одредените лимити) намалени за даночните одобренија и други даночни ослободувања.

Даночниот период за кој се пресметува данок на добивка е календарската година. Моменталната валидна стапка на данок на добивка е 10%.

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Даноци (продолжение)

Данок на додадена вредност (продолжение)

- Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средство или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност, побарување од или обврска спрема даночните власти е вклучен како дел од побарувањата или обврските во билансот на финансиската состојба.

3.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по ревалоризациона вредност која што претставува проценета вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување.

На 31 Декември 2019, вредноста на недвижноста и опремата беше предмет на проценка од страна на независен проценител.

Според сметководствената политика на Друштвото, средствата редовно ќе бидат предмет на проценка, секои 3 - 5 години. Извршена е ре-проценка на недвижниот имот со состојба 31.12.2020 година од страна на независен проценител со цел да се определи дали има влијание ковид-19 врз вредноста на средствата.

Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во извештајот за сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена загуба од ревалоризација во билансот на успех, во кој случај зголемувањето на вредноста се признава во билансот на успех до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во билансот на успех до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на претходна ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани за конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка.

Опрема

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Набавениот софтвер, кој што претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира како дел од таа опрема.

Трошоците за одржување и поправки се признаваат во извештајот на сеопфатна добивка во периодот во кој настанале.

Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет век на употреба. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, со ефектите на сите промени врз проспективни основи.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

Градежни објекти	2.5%
Машини	10%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Останата опрема	20%-25%

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Исправка на вредноста на средствата

За секој период на известување, Раководството ја разгледува сметководствената вредност на материјалните средства. Доколку постојат индикации дека средствата се можеби оштетени, надоместувачката вредност на средството се проценува за да се одреди износот на загубата поради оштетување. Доколку надоместувачката вредност на конкретното средство не може да биде проценета, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на единицата која генерира пари, на којашто поединечното средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е пазарната вредност или вредноста во употреба, во зависност која е поголема. За проценка на вредноста во употреба идните парични текови се дисконтираат до нивната надоместувачка вредност, аплицирајќи ја дисконтната стапка пред оданочување која што ја искажува нето сегашната вредност како и ризикот специфичен за тоа средство.

Доколку надоместувачката вредност на средството (или единицата која генерира пари) е помала од неговата сметководствена вредност, тогаш сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) се намалува на неговата надоместувачка вредност. Загуба поради оштетување на средства се признава како трошок во моментот кога настанува.

На последователното корегирање на загубите од исправката, сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) е зголемена до проценетата надоместувачка вредност за тоа средство, но не повисока од сметководствената вредност пресметана под претпоставка загубата од оштетување да не била признаена.

На ден 31 декември 2022 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за безвреднување на вредноста на основните средства.

3.8 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.8.1 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Старосната структура користена за проценка на безвреднувањето на побарувањата е како што следи:

<u>Ден на доспевање</u>	<u>% на исправка</u>
120-180 дена	10%
181- 360 дена	50%
Над 360 дена	100%

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се резервира (отпишува) во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во извештајот за сеопфатна добивка.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Финансиски инструменти (продолжение)

3.8.2 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.8.3 Обврски по кредити

Трошоци за позајмување иницијално се признаваат по нивната објективна вредност намалени за настанатите трошоци поврзани со позајмиците. По почетното признавање, сите каматоносни кредити и позајмици последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на датумот на извештајот за финансиската состојба. Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

3.9 Залихи

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност содржи директни и зависни трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација, а се одредува врз основа на методот на пондерирани просечни цени, освен трошокот за сировини и материјали каде се користи ФИФО методот.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

Залихата за која што нема тековна или очекувана идна употреба се класифицира како оштетена и се доведува до нето надоместувачка вредност преку исправка на вредноста. Загубите поради оштетување се признаваат веднаш како расход.

3.10 Капитал

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на емитување на обични акции
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични акции. Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

3.11 Резервирања и потенцијални обврски

Општо

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокоот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската.

За потенцијалните обврски не се врши резервирање. Потенцијална обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не - случување на еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото, или сегашна обврска која произлегува од минат настан но не е признаена, бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската. Друштвото направи проценка на можноста и веродостојноста да се изгуби судскиот спор со поранешниот купувач, како што е обелоденето во белешка 24, потенцијални обврски.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.11 Резервирања и потенцијални обврски (продолжение)

Отпремнини за пензионирање и јубилејни награди

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото, исто така, исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија или договорна отпремнина по програма за технолошки вишок, како и јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

3.12 Настани после датумот на известување

Настаните после датумот на известувањето, кои обезбедуваат евиденција за состојбата која постои на датумот на известувањето, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известувањето имаат третман на некорективни настани.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Амортизација и депрецијација и применети амортизациони стапки

Пресметувањето на депрецијацијата и амортизацијата, како и депреционите и амортизационите стапки се базирани на економскиот животен век на имотот, опремата и нематеријалните средства. Еднаш во годината, Друштвото го прегледува корисниот животен век базиран на тековните проценки.

4.2 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ (продолжение)**4.3 Објективна вредност**

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котираны цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Приходи од продажба на домашен пазар	231,654	236,699
Приходи од продажба на странски пазар	296,847	214,501
Одобрени попусти на купувачи	(46,896)	(40,959)
	481,605	410,241

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Приходи од маркетинг поддршка	62	17
Примени книжни одобренија	5,874	3,962
Вишоци по попис	816	1,509
Приходи од продажба на амбалажа и полу-производи	10,255	8,519
Останати приходи	9,463	1,818
	26,470	15,825

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Потрошени материјали	316,490	269,621
Отпис на ситен инвентар	233	93
	316,723	269,715

8. ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Транспортни трошоци	2,229	2,978
Трошоци за маркетинг	13,835	11,546
Репрезентации и спонзорства	666	461
Потрошена енергија	21,985	8,424
Трошоци за одржување	2,653	2,399
Наемнини	230	234
Осигурување	359	383
Банкарски трошоци	717	660
Комунални услуги	4,281	4,666
Шпедиторски услуги	1,734	1,869
Интелектуални услуги	33	36
Обезбедување на објектите	1,461	1,176
Трошоци за санитарни контроли	1,269	1,323
Останати услуги	972	1,911
	52,424	38,066

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Бруто плати за вработените	37,166	38,792
Дневници за службени патувања	370	73
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор	592	537
Отпремнини	337	-
Регреси за годишен одмор	737	728
Останати трошоци за вработените	149	149
	39,351	40,279

10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Лиценци	19,317	16,338
Трошоци за адвокатски, нотарски и ревизорски услуги	2,605	2,709
Менаџерски услуги	10,529	7,592
Кусоци на залихи	142	226
Расход на залихи	56	99
Вредносно усогласување на залихи	-	604
Резервација за судски спорови	-	-
Трошоци од минати години	228	345
Останати трошоци	1,390	1,337
	34,267	29,251

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

- а) Главните компоненти на данок на добивка признаени во извештајот за сеопфатна добивка и останата сеопфатна добивка се следните:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Тековен данок на добивка, признаен во извештајот за сеопфатна добивка	4,826	3,035
Одложен данок на добивка, признаен во останатата сеопфатна добивка	-	-
	4,826	3,035

- б) Усогласувањето на данокот на добивка е како што следува:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Добивка пред оданочување	46,242	25,729
Даночно непризнати расходи	2,024	4,618
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа	48,266	30,347
Данок на добивка	4,826	3,035
Вкупно	4,826	3,035

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2022 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на даночната основица којашто е составена од остварената добивка зголемена за износот на непризнати расходи за даночни цели и намалена за износот на приходи коишто се одбитна ставка во даночната основица.

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Биолошки средства	Средства во подготовка и аванси	Вкупно
Набавна/ревалоризиран а вредност	116,769	202,628	380,040	1,202	200	700,839
На 1 јануари 2021	116,769	202,628	380,040	1,202	200	700,839
Набавки/зголемување	-	-	8,212	-	-	8,212
Транасфер	-	-	-	-	(200)	(200)
Продажба расходувани/намалување	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2021	116,769	202,628	388,252	1,202	-	708,851
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2021	-	85,080	239,350	661	-	326,091
Амортизација за годината	-	5,066	10,552	120	-	15,738
Продажба/расход	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2021	-	91,146	249,902	781	-	341,829
Нето сметководствена вредност На 31 декември 2021	116,769	111,482	138,350	421	-	367,022
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Биолошк и средства	Средств а во подгото вка и аванси	Вкупно
Набавна/ревалоризиран а вредност						
На 1 јануари 2021	116,769	202,628	388,252	1,202	-	708,851
Набавки	-	36	4,389	-	4,931	9,354
Продажба и расходувани	-	-	(1,599)	-	(4,426)	(6,025)
На 31 декември 2022	116,769	202,664	391,042	1,202	505	712,182
Исправка на вредност						
На 1 јануари 202	-	91,146	249,902	781	-	341,829
Амортизација за годината	-	5,066	10,700	120	-	15,886
Продажба/расход	-	-	(1,599)	-	-	(1,599)
На 31 декември 2022	-	96,212	259,003	901	-	356,116
Нето сметководствена вредност На 31 декември 2022	116,769	106,452	132,039	301	505	356,066

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжува)

Со состојба 31.12.2019 година извршена е проценка на земјиштето и зградите на друштвото од страна на независни проценители. Како резултат на проценката нето сметководствената вредност на земјиштето се намалува за 22 илјади денари, а кај зградите се зголемува за 20,745 илјади денари или вкупно ревалоризационен вишок признаен преку останатата сеопфатна добивка во вкупен износ од 12,227 илјади денари.

Заклучно со 31.12.2020 извршена е ажурна проценка на земјиштето и зградите на друштвото од страна на независни проценители. Оваа проценка првично е извршена со цел да се проверат ефектите на Covid -19 врз вредноста на недвижностите. Нема ефект на објективната вредност на средствата.

	Софтвер и останати нематеријални средства	Вкупно
Нето сметководствена вредност 01 Јануари 2020	3,197	3,197
Набавки	-	-
Амортизација за годината	(1,185)	(1,185)
На 31 декември 2021	2,012	2,012
	Софтвер и останати нематеријални средства	Вкупно
Нето сметководствена вредност 01 Јануари 2021	2,012	2,012
Набавки	-	-
Амортизација за годината	(514)	(514)
На 31 декември 2022	1.498	1.498

13. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Суровини и материјали	37,701	35,282
Недовршено производство	15,151	3,378
Готови производи	28,536	40,583
Трговски стоки	234	175
Исправка на вредноста на залихите	(4,155)	(4,066)
	<u>77,467</u>	<u>75,352</u>
Ситен инвентар	3,908	3,820
Исправка на вредноста на ситниот инвентар	(3,893)	(3,776)
	15	44
	<u>77,482</u>	<u>75,396</u>

Движењето на исправката за залихите е како што следи:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
На 1 јануари	4,066	3,830
Намалување на исправката на вредност поради обезвреднување	-	-
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	89	236
	<u>4,155</u>	<u>4,066</u>

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Побарувања од купувачи од земјата	76,980	116,677
Побарувања од купувачи од странство – неповрзани страни	33,615	24,430
Побарувања од купувачи од странство – поврзани страни	11,351	13,740
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(36,005)	(36,054)
	<u>85,941</u>	<u>118,793</u>
Побарување за повеќе платен ДДВ	15,070	7,326
Однапред платени трошоци	391	344
Други побарувања	419	406
Побарувања за данок на добивка	691	691
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(293)	(293)
	<u>102,219</u>	<u>127,267</u>

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
На 1 јануари	36,347	36,372
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	-	-
Ослободување на исправка на вредност	(49)	(25)
	<u>36,298</u>	<u>36,347</u>

15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Пари во банка:		
- во денари	20,455	16,556
- во странска валута	23,290	7,841
Пари во благajна:		
- во денари	22	10
	<u>43,767</u>	<u>24,407</u>

16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2022 се состои од 1,724,530 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Во 2014 година Фруктал Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Во текот на 2018 година, Друштвото издаде 783.000 обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Акциите беа откупени од матичното друштво Фруктал Ајдовшчина, коишто го зголемија своето учество од 92,53% на 95,92%. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (продолжува)

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2022 и 31 декември 2021 е како што следи:

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2022	2021	2022	2021
Фруктал Ајдовшчина	1,654,195	1,654,195	95,92%	95,92%
Останато	70,335	70,335	4,08%	4,08%
	1,724,530	1,724,530	100%	100%

Во Централниот депозитар за хартии од вредност на име на Друштвото запишани се 3,816 обични акции. Истите не претставуваат сопствено откупени акции, туку се привремено евидентирани на име на Друштвото со оглед дека не се ажурирани персоналните податоци за иматели - физички лица за овој број на акции.

Со 31.12.2019 направена е проценка на основни средства со која се зголемуваат ревалоризационите резерви а истата ефектира на вредноста на Акционерскиот капитал и тоа, зголемување во нето износ 12,227 со што вкупниот износ на ревалоризациони резерви во 2019 изнесува 87,607 (2018 - 75,381)

17. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Кредитор	Тековен дел 2022	Тековен дел 2021	Нетеко-вен дел 2022	Нетеко-вен дел 2021	Во илјади денари	
					Каматна стапка	Доспевање
Фруктал д.д., Словенија						
Дог. на 649,766 евра	-	-		-	3-месечен EURIBOR + 2,00	01.01.2022
Дог. на 1,944,342.91 евра	19,927	18,455	9,198	27,706	3-месечен EURIBOR + 2,00	30.06.2024
	<u>19,927</u>	<u>18,455</u>	<u>9,198</u>	<u>27,706</u>		
Вкупно:	<u>19,927</u>	<u>18,455</u>	<u>9,198</u>	<u>27,706</u>		

18. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПЕНЗИИ И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
<i>Обврски во билансот на состојба за:</i>		
Отпремнини и јубилејни награди	<u>1,252</u>	<u>1,036</u>
<i>Приход / (трошок) во билансот на успех за:</i>		
Резервации за отпремнина и јубиларни награди	337	
Отпремнини и јубилејни награди	<u>121</u>	<u>170</u>

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември, 2022	Година што завршува на 31 декември, 2021
На 1 јануари	1,036	1,206
Резервации / ослободување во годината	<u>216</u>	<u>(170)</u>
На 31 декември	<u>1,252</u>	<u>1,036</u>

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Обврски кон добавувачи од странство – неповрзани страни	27,194	9,164
Обврски кон добавувачи од странство – поврзани страни (белешка 21)	172,380	222,367
Обврски кон добавувачи од земјата	14,609	21,969
Пресметани камати по кредити	-	-
Примени аванси од купувачите	314	3,279
Обврски спрема вработени	3,716	3,889
Тековни даночни обврски	<u>2,426</u>	<u>-</u>
Останати обврски	<u>2,409</u>	<u>2,631</u>
	<u>223,048</u>	<u>263,299</u>

20. РАСХОДИ ЗА ФИНАСИРАЊЕ (НЕТО)

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2022	2021
Расходи за камати од поврзани страни	<u>(859)</u>	<u>(1,128)</u>
	<u>(859)</u>	<u>(1,128)</u>

21. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Продажби на:		
Нецтар, Србија	15,255	15,283
Хеба, Србија	-	-
	15,255	15,283
Набавки од:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија	44,857	40,457
Нецтар, Србија	40,782	49,143
Хеба, Србија	-	-
Југоинспект, Србија	-	-
	85,639	89,600
Трошоци за камата:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	859	1,128
	859	1,128
Износ што се должи на:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – тековно работење	114,959	88,194
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – кредити и камати	29,204	46,161
Нецтар, Србија	70,109	134,173
Хеба, Србија	-	-
	214,272	268,528
Износ што се должи од:		
Нецтар, Србија	10,612	15,289
Хеба, Србија	739	741
	11,351	16,030

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 95,92% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нецтар, Србија преку набавка и продажба на суровини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

Вкупните исплати на клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 5,992 илјади денари (2021: 5,078 илјади денари).

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со капиталниот ризик

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во белешката 17, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку матичното друштво или други друштва на Групацијата.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	29,204	46,161
Пари и парични еквиваленти	(43,767)	(24,407)
Нето долг	(14,563)	21,754
Вкупна главнина	372,607	285,608
Нето показател на задолженост		1,1

Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Финансиски средства	85,941	
Побарувања од купувачи, нето		118,793
Пари и парични еквиваленти	43,767	24,407
	129,708	143,200
Финансиски обврски		
Обврски по долгорочни и краткорочни кредити	29,204	46,161
Обврски кон добавувачи	216,592	256,779
	245,796	302,940

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (валутен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија.

Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматни стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

Управување со девизниот ризик

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флукутации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

За да ја намали изложеноста на овој ризик, Друштвото одржува доволна количина на готовина во странска валута на сметка во банка за плаќање на тековните обврски кон добавувачите во странска валута.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Друштвото презема одредени трансакции деноминирани во странска валута. Изложеноста на промена на девизните курсеви се мери во рамките на параметрите на одобрените политики. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута на датумот на известување е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2022	31 декември 2021	31 декември 2022	31 декември 2021
Состојба во евра	34,282	23,339	210,103	280,656
Состојба во долари	-	-	-	-
Состојба во денари	95,426	119,861	35,693	22,284
Вкупно, бруто	129,708	143,200	245,796	302,940

Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на паричната единица - денарот ("ПЕ") во споредба со соодветна странска валута. 10% претставува стапката на сензитивност која се применува при известување за ризикот од промена на девизните курсеви интерно за потребите на клучниот раководен персонал и истата претставува проценка на раководството за промена на курсот на странската валута со разумна веројатност. Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странските валути за 10%. Позитивниот износ подолу означува намалување на загубата и останатиот капитал во случај доколку денарот (ПЕ) ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Намалување за 10% на ПЕ Во илјади денари		Зголемување за 10% на ПЕ Во илјади денари	
	2022	2021	2022	2021
(Загуба)/Добивка за годината	(46,242)	(25,732)	46,242	25,732

Сензитивноста на Друштвото на странска валута не е значително променета во споредба со претходната година.

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Паричните средства во банка се каматносно финансиско средство, но заради незначителните каматни стапки кои ги носи ова средство, истото се смета за некаматносно средство. Друштвото се справува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со кредиторите.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Финансиски средства		
<i>Некаматносни :</i>		
Побарувања од купувачи	85,941	118,793
Пари и парични еквиваленти	43,767	24,407
	129,708	143,200
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни :</i>		
Обврски кон добавувачи	216,592	256,779
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	29,204	46,161
	245,796	302,940

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 би била повисока, односно пониска за 858 илјади денари (2021: 1,292 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните е значително променета за годината која завршува на 31 декември 2022 година како резултат на намалувањето на позајмицата.

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата од купувачи на Друштвото не се обезбедени со колатерал.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитниот ризик

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2022 година е како што следи:

	<u>Бруто изложеност</u>	<u>Исправка на вредноста</u>	<u>Во илјади денари Нето изложеност</u>
Недоспеани побарувања	63,715	-	
Доспеани, но не оштетени побарувања	22,226	-	
Доспеани и оштетени побарувања	<u>36,005</u>	<u>(36.005)</u>	<u>-</u>
	<u>121,946</u>	<u>(36,005)</u>	<u>85,941</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2021 година е како што следи:

	<u>Бруто изложеност</u>	<u>Исправка на вредноста</u>	<u>Во илјади денари Нето изложеност</u>
Недоспеани побарувања	86,397	-	86,397
Доспеани, но не оштетени побарувања	32,396	-	32,396
Доспеани и оштетени побарувања	<u>36,054</u>	<u>(36.054)</u>	<u>-</u>
	<u>154,847</u>	<u>(36,054)</u>	<u>118,793</u>

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во износ од 63,715 илјади денари (2021: 86,397 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец декември 2022 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 15 дена по датумот на фактурирањето.

Доспеани, но неоштетени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неоштетените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2022 е како што следи:

	<u>31 декември 2022</u>	<u>Во илјади денари 31 декември 2021</u>
до 30 дена	8,055	12,730
од 31 до 60 дена	5,959	11,346
од 61 до 90 дена	614	722
од 91 до 365 дена	7,598	7,598
над 365 дена	-	-
	<u>22,226</u>	<u>32,396</u>

Ликвидносен ризик

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото и на раководството на крајното матично друштво кои имаат изградено соодветна рамка за управување со овој ризик, преку која управуваат со краткорочните и среднорочните средства како и со барањата за управување со ликвидноста. Друштвото управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на резерви на пари да ги исплати обврските кон трети страни. Во секое време, Друштвото може да повлече дополнителни средства од матичното друштво за да го намали понатамошниот ризик на ликвидност.

Најголем дел од обврските кон добавувачи и другите обврски достасуваат во период од 1 до 3 месеци, а кредитите достасуваат во согласност со договорените рокови со матичното друштво.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

	Во илјади денари 31 декември 2021					Вкупно
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	
Обврски кон добавувачи	61,212	15,879	179,688	-	-	256,779
Обврски по кредити и камати	-	1,200	18,400	19,500	7,061	46,161
	61,212	17,079	198,088	19,500	7,061	302,940

	Во илјади денари 31 декември 2022					Вкупно
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	
Обврски кон добавувачи	13,338	8,761	194,493	-	-	216,592
Обврски по кредити и камати	-	1,472	18,455	9,197	80	29,204
	123,338	10,233	212,934	9,197	80	245,796

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)**

Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

	31 декември 2022		Во илјади денари 31 декември 2021	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Побарувања од купувачи	85,941	85,941	118,793	118,793
Пари и парични еквиваленти	43,767	43,767	24,407	24,407
	129,708	129,708	143,200	143,200
			118,793	118,793
Финансиски обврски				
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	29,204	29,204	46,161	46,161
Обврски за краткорочен кредит од добавувачи			-	-
Обврски кон добавувачи	216,592	216,592	256,779	256,779
	245,796	245,796	302,940	302,940

Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од пет години. Според оценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Нема последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиска состојба и на извештајот на паричните текови за 2022 година.

ПРИЛОГ 1– ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ФРУКТАЛ МАК АД, Скопје

**Годишен извештај
за годината што завршува на
31 декември 2022**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2021

СОДРЖИНА

	Страна
1. Општи информации	3
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на Друштвото	3
2.1 Промени во опкружувањето во чиешто рамки друштвото дејствува	3
2.2 Одговорот на друштвото на промените и нивното влијание	3
3. Политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото	3
3.1 Политика на дивиденди	3
3.2 Управување со ризикот на капиталот	3
3.3 Извори на средства на друштвото	3
3.4 Политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина	4
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	4
4.1 Големи зделки	4
4.2 Зделки со заинтересирана страна	4-5
5. Средствата на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди	5
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	5
7. Активностите во сферата на истражувањето и развојот	5
8. Примања на извршни членови на одборот на директори и управниот одбор	5
9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори и членовите на надзорниот одбор	5
10. Корпоративно управување	6

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**31 декември 2022***(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)***1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовшчина од Република Словенија која има 92,53% сопственост на Друштвото. Во 2014 година Фруктал Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Во 2018 година Друштвото издаде повик за запишување на акции преку третата емисија на акции во број од 783,000 по цена од 5,11 евра. Фруктал Ајдовштина ги откупи понудените акции и со тоа нивното учество во капиталот на Друштвото се зголеми на 95,92%. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал и Нектар. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2022 година Друштвото има 51 вработени (2021: 56 вработени).

2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Во текот на 2022 година Друштвото работеше со добивка, при што е остварена добивка после оданочување во износ од 41.416 илјади денари.

2.1 ПРОМЕНИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА

Постоечката економска криза во Европа, а со тоа во Р. Македонија и земјите во регионот каде најмногу е насочена реализацијата.

2.2 ОДГВОРОТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНЕТЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ

Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и користењето на внатрешните резерви.

3. ПОЛИТИКАТА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се прилагодува преку прилагодување - измена на своите политки на барањата на пазарот.

Континурано вложува во набавка на најнова опрема, со цел унапредување и успешно работење.

3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат – добивка. Добивката ќе биде искористена за покривање на акумулираната загуба.

3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2022

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	31 декември 2022	31 декември 2021
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	29,204	46,161
Пари и парични еквиваленти	(43,767)	(24,407)
Нето долг	(14,563)	21,754
Вкупна главнина	<u>372,607</u>	<u>258,608</u>
Нето показател на задолженост	<u><u>1,1</u></u>	<u><u>1,1</u></u>

4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот голема зделка и постоење на интерес за деловна соработка Друштвото одржа собрание во Декември 2021 на кое донесе Одлука за склучување зделки со поврзани страни и тоа,

Со Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија како продавач на стоки и услуги во максимална висина 100,000 еур за лиценци и 780,000 еур за репор материјал, и 250,000 еур за услуги и како купувач на стоки и услуги во висина од максимум 470,000 еур.

Со Нецтар, Србија како продавач на стоки и услуги во максимална висина 40,000 еур за лиценци и 1,200,000 еур за репро материјал и 65,000 еур за услуги, и како купувач на стоки и услуги во висина од максимум 260,000 еур.

4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот заинтересирана страна со кој се опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2022 и 2021 година се прикажани во следнава табела:

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Продажби на:		
Нецтар, Србија	15,255	15,283
Хеба, Србија	-	-
	15,255	15,283
Набавки од:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија	44,857	40,457
Нецтар, Србија	40,782	49,143
Хеба, Србија	-	-
Југоинспект, Србија	-	-
	85,639	89,600

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2022

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

Трошоци за камата:

Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	859	1,128
	859	1,128

Износ што се должи на:

Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – тековно работење	114,959	88,194
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – кредити и камати	29,204	46,161
Нецтар, Србија	70,109	134,173
Хеба, Србија	-	-
	214,272	268,528

Износ што се должи од:

Нецтар, Србија	10,612	15,289
Хеба, Србија	739	741
	11,351	16,030

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 95,92% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нецтар, Србија преку набавка и продажба на суровини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

5. СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО ЧИЈАШТО ВРЕДНОСТ НЕ Е ОДРАЗЕНА ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

На 31 декември 2022 година сите средства на Друштвото се признаени во билансот на состојбата на Друштвото во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се применуваат во Република Македонија.

6. ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ

За 2023 година планирано е зголемување на обемот на продажбата и остварување позитивен финансиски резултат.

7. АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии

8. ПРИМАЊА НА ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И УПРАВНИОТ ОДБОР

Годишните бруто примања (плати и накнади за членство во УО) за 2022 година изнесуваат:

Зоран Ѓуриќ (Претседател на УО и генерален директор)	3.954.150 денари
Јасмина Петрова (Раководител на набавка и член на УО)	1.039.339 денари
Марјан Хриб (Раководител на план и анализа и член на УО)	998.599 денари

9. ПРИМАЊА НА НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Не е вкalkулирана ниту исплатена надокнада во 2022 година за членовите на Надзорниот Одбор.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2022

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

10. Корпоративно управување

Во насока на исполнување на законските обврски согласно член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РСМ бр. 290/2020 од 07.12.2020), Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје формираше работна група за изготвување на предлог текст на Кодекс на корпоративно управување на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје го усвои Кодексот за корпоративно управување на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје на 15.12.2021 година.



Генерален директор

Зоран Гурик

Раководител на финансии

Наташа Пешевска

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04808240

Целосно име: ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук с.Моране Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	357.564.360,00			369.033.578,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.498.446,00			2.011.614,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.498.446,00			2.011.614,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	356.065.914,00			367.021.964,00
10	-- Недвижности (011+012)	223.220.612,00			228.250.867,00
11	-- Земјиште	116.768.631,00			116.768.631,00
12	-- Градежни објекти	106.451.981,00			111.482.236,00
13	-- Постројки и опрема	130.045.257,00			135.802.681,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.994.522,00			2.547.767,00
16	-- Биолошки средства	300.460,00			420.649,00
18	-- Материјални средства во подготовка	505.063,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	223.076.439,00			226.461.091,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	77.481.860,00			75.395.873,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	31.278.107,00			28.756.430,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.283.174,00			2.504.234,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	15.150.552,00			3.378.404,00
41	-- Залихи на готови производи	28.536.273,00			40.581.702,00

42	-- Залихи на трговски стоки	233.754,00		175.103,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	101.827.849,00		126.658.310,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	11.351.160,00		13.740.012,00
47	-- Побарувања од купувачи	74.673.887,00		101.832.662,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	15.761.221,00		11.051.185,00
50	-- Побарувања од вработените	8.925,00		1.795,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	32.656,00		32.656,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	43.766.730,00		24.406.908,00
60	-- Парични средства	43.766.730,00		24.406.908,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	390.586,00		343.695,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	581.031.385,00		595.838.364,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	327.606.830,00		285.607.856,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	536.639.700,00		536.639.700,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	87.607.808,00		87.607.808,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	338.055.736,00		361.333.955,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	41.415.058,00		22.694.303,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	232.626.560,00		307.633.072,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.252.222,00		1.036.451,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	1.252.222,00		1.036.451,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	9.197.598,00		27.706.091,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	9.197.598,00		27.706.091,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	222.176.740,00		278.890.530,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	172.379.976,00		222.367.069,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	23.129.119,00		30.798.889,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	314.201,00		314.201,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.222.604,00		1.222.193,00
100	-- Обврски кон вработените	2.493.858,00		2.553.005,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.474.158,00		3.047.376,00

103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	20.006.812,00			18.454.485,00
108	-- Останати краткорочни обврски	156.012,00			133.312,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	20.797.995,00			2.597.436,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	581.031.385,00			595.838.364,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	555.125.204,00			467.024.617,00
202	-- Приходи од продажба	543.956.655,00			461.462.047,00
203	-- Останати приходи	11.107.788,00			5.562.570,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	43.960.106,00			48.008.872,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	43.686.825,00			43.960.106,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	60.761,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	508.261.468,00			436.106.976,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	338.708.031,00			278.073.671,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	2.137.097,00			979.671,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	28.697.341,00			28.138.331,00
212	-- Останати трошоци од работењето	36.172.754,00			30.003.648,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	38.758.458,00			39.742.428,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	24.997.632,00			25.993.807,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.170.234,00			2.242.129,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	9.998.048,00			10.555.882,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.592.544,00			950.610,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	16.400.314,00			16.923.043,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				604.369,00
222	-- Останати расходи од работењето	47.387.473,00			41.641.815,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.501.243,00			908.731,00

224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	807.142,00		523.877,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	807.142,00		523.877,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	694.101,00		384.854,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.850.050,00		2.048.595,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.241.201,00		1.512.591,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	858.790,00		1.128.030,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	382.411,00		384.561,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	608.849,00		536.004,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	46.241.648,00		25.729.011,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	46.241.648,00		25.729.011,00
252	-- Данок на добивка	4.826.590,00		3.034.708,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	41.415.058,00		22.694.303,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	51,00		54,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	41.415.058,00		22.694.303,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	41.415.058,00		22.694.303,00
269	-- Добивка за годината	41.415.058,00		22.694.303,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	41.415.058,00		22.694.303,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	41.415.058,00		22.694.303,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.498.446,00			2.011.614,00
609	-- Земјишта	116.768.631,00			116.768.631,00

612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	106.451.981,00			111.482.236,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	1.994.522,00			199.627,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	300.460,00			420.649,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 Од БС)	74.673.887,00			101.832.662,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 Од БС)	101.827.849,00			126.658.310,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	327.606.830,00			285.607.856,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 Од БС)	23.129.119,00			30.798.889,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	3.696.762,00			1.536.394,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	543.956.655,00			461.462.047,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	533.385.096,00			236.698.607,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	10.571.559,00			224.763.440,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	11.046.088,00			5.545.281,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	61.700,00			17.289,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	294.703.478,00			249.774.238,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	14.619.736,00			9.271.531,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	179.082,00			1.342.517,00

672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	166.883,00			837.403,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	254.181,00			502.127,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	3.508.251,00			3.497.302,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	21.382.157,00			8.114.919,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.661.568,00			4.658.403,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	232.694,00			75.230,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.711.516,00			935.500,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			1.527.408,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	517.031,00			514.775,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	229.676,00			233.649,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	736.950,00			728.000,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	370.198,00			73.199,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	591.694,00			536.718,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	666.437,00			460.524,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	301.207,00			383.243,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	717.296,00			659.717,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	79.912,00			79.912,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	98.720,00			48.064,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	400.963,00			217.778,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	33.908.218,00			24.777.113,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	51,00			54,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2060	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	556.626.447,00			

Потпишано од:

Natasha Peshevska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.